

## МАНДАТАРОТ ГРУЕВСКИ МЕЃУ ЧЕКАНОТ И НАКОВАЛНАТА

**Д**ека Македонија има сила на дело се докажа. До вчера опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, предводена од претседателот, и иден премиер на Република Македонија, Никола Груевски, како што всушност и се очекуваше, на годинашните петти по ред парламентарни избори, убедливо го победи владејачкиот СДСМ. Разликата во пратенички мандати, што во своја корист ја оствари коалицијата "За подобра Македонија", на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ му дава доволно простор за маневар, внимателно да ги избере своите идни владини коалициони партнери, со кои ќе работи во наредните четири години.

Сигналите дека опозицијата ќе победи на овие избори беа забележливи уште за време на кампањата, каде расположението на поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија исклу-



ГРУЕВСКИ НА ТЕШКИ МАКИ

# МЕЃУНАРОДНА ВМРО ЈА "ЉУБ



■ Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

чително беше насочено кон промени, со надеж дека истите ќе донесат поголем берикет, се разбира, најнапред во џебот на просечниот Македонец. Токму економијата беше таа која ги натера гласачите својот глас да му го доверат на Никола Груевски, кој во својот кампањски говор речиси и да ја исфрли политиката, оставајќи им најголем простор на економските теми, за кои во својата програма се обврза и со конкретни рокови.

Но, иако сигналите беа сосема јасни уште од стартот на кампањата, сепак кулминацијата беше апсолутно видлива токму на петти јули, најнапред во Изборниот

штаб на ВМРО-ДПМНЕ сместен во хотелот "Холидеј Ин", каде победничката атмосфера се чувствуваше од самиот почеток, за истата да прерасне во еуфорија веднаш по добивањето на првичните резултати од аналитичкиот центар. Подоцна се одеше по зацртаниот редослед, а во кулоарите се слушаше веќе познатата "Ги прегазивме како шлепер жаба".

Последното соопштување на делумните резултати на аналитичкиот центар на ВМРО-ДПМНЕ се случи некаде пред полноќ, каде лидерот на оваа партија, Никола Груевски, и официјално соопшти дека неговата партија е победник на петтите пар-

**Меѓународните претставници во Македонија инсистираат ВМРО-ДПМНЕ да направи коалиција со ДУИ. Иако многу добро знаат дека традиционален коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ е партијата на Арбен Џафери, ДПА. Но, тоа веројатно не им се допаѓа. Се плашат од помислата ДУИ да биде во опозиција, бидејќи замислете, нејзините членови ќе се радикализирале, и можеби повторно ќе заминеле во планина или, пак, ќе прогласеле своја територија! Токму затоа најдобро било тие секогаш да биле во власта!**

**Ваквото политичко "силување" на волјата на македонскиот политички кампус, во најмала рака, е недозволиво и се граничи со класична закана.**



**ЗА ДУИ ПОНУДЕНИ МЕСТА, ВТОР ПАРТНЕР**

ламентарни избори во Република Македонија. Тоа беше доволен повод маса чле-

Еуфорија, радост, победнички дух... беше само дел од она што можеше да се забеле-

истовремено со многу смирен тон им објасни дека ги чека напорна работа, со која ќе мораат да ја оправдаат довербата на граѓаните.

### **ЕКОНОМСКИ МАНИФЕСТ ЗА ПРЕРОДБА**

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, дефинитивно е свесен што го очекува откако ќе седне во жешката премиерската фотелја. Напорна работа со која ќе мора да ја оправда довербата на граѓаните на Република Македонија, но и да ги исполни роковите, на кои сам се обврза во својата изборна програма. Сепак, пред да почне сериозно да работи на исполнување на својата агенда, ќе мора да го состави својот

тим на соработници, кои ќе ја направат преродбата во 100 чекори. И тука е првата стапица за Груевски или, пак, првиот тест за неговото политичко искуство во тешките меѓупартиски преговори. Топката е во негови раце, иако веќе е јавна тајна дека меѓународните претставници, често пати си земаат за слобода тие да одредуваат кон кој кош треба да се фрла топката.

Таква е ситуацијата во Македонија од Рамковниот договор наваму, па од таму воопшто не е за чудење што претставникот на Европската унија во земјава, Ерван Фуере, соопшти дека би било добро ВМРО-ДПМНЕ да направи коалиција со ДУИ. Иако многу добро знаат дека традиционален коалиционен

# ТА ЈА "САКА" ДУИ - И" ДПА!

нови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, заедно со својот претседател, да се упатат на Градскиот плоштад "Македонија" и заедно да ја прослават победата.

лежи кај присутните на плоштадот "Македонија". Но, не и кај Груевски. Тој многу трезвено, и без никаква помпа, им честиташе на македонските граѓани за победата, но



**ДПА И НАТАМУ РАЗМИСЛУВА**

### **ДПА НЕ ЈА ПРИФАЌА РАКАТА НА ДУИ!**

Во пресрет на решавањето на косовското прашање, ДУИ се заканува со дестабилизација на Република Македонија, доколку не се најде во идната Влада. Оваа нивна најава очигледно најмногу ги исплаши меѓународните претставници, кои потрчаа на Груевски да му наложат под итно да почне разговори со партијата на Али Ахмети. Тие веќе се во тек. Она што може неофицијално да се дознае е дека истите се одвиваат во многу мачна атмосфера за ДУИ, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ поставува високи правила на игра доколку се дојде до решение за соработка. Сега веќе владејачката партија на Груевски јасно соопштува дека не прифаќа било кого за министер или, пак, особено оние имиња кои веќе се извалкани во јавноста, но и истовремено ги испрашува интегративците како тие размислуваат за многу конкретните проекти кои новата владејачка гарнитура се обврза дека ќе ги спроведе. Токму затоа преговорите одат премногу бавно, без конкретен заклучок.

Сепак, ова не ѝ се допаѓа на ДПА, која во неофицијален разговор по телефон веќе му најавила на Груевски дека сериозно размислува да не партиципира во идната Влада, се разбира, доколку во неа се најде ДУИ. Но, Џафери и Тачи оставаат простор идниот премиер уште еднаш да размисли. Велат, џокерот е во неговите раце. Истовремено, тие се надеваат и на добар резултат при прегласувањето во Џепчиште и во Боговиње, кое треба да се случи наскоро. Дотогаш останува неизвесноста со која албанска партија ќе работи ВМРО-ДПМНЕ.

партнер на ВМРО-ДПМНЕ е партијата на Арбен Џафери, ДПА. Но, тоа веројатно не им се допаѓа. Се плашат од помислата ДУИ да биде во опозиција, бидејќи замислете, нејзините членови ќе се радикализирале и можеби повторно ќе заминеле во планина или, пак, ќе прогласеле своја територија! Токму затоа најдобро било тие секогаш да биле во власта! Ваквото политичко "силување" на волјата на македонскиот политички кампус, во најмала рака е недозволиво, и се граничи со класична закана, иако фактите говорат дека ДУИ на овие избори освои повеќе пратенички мандати од опозиционата ДПА.

На овие "добронамерни предупредувања" идниот премиер засега се држи со сема солидно. Имено, многу мудро на партиите кои освоија пратенички мандати во Собранието, јасно и недвосмислено им соопшти дека е расположен за разговор со сите, се разбира, освен со поразениот СДСМ, но доколку истите би можеле да се пронајдат во него, односно да го прифатат таканаречениот економски манифест. Овој документ ги содржи главните економски проекти кои ВМРО-ДПМНЕ има намера да ги реализира во својот четиригодишен мандат, а кој мора да биде основа за соработка со оние партии кои би сакале да се најдат во Владата на премиерот Никола Груевски.

Се разбира, заедно со останатите две барања, односно овозможување мир и стабилност и стабилно парламентарно мнозинство кое, пак, според ВМРО-ДПМНЕ, треба да ја надминува бројката од 65 пратеници.

Но, за да се дојде до неа Груевски е свесен дека треба да направи коалиција, која ќе може да овозможи стабилност во законодавниот дом. Токму затоа тој прави серија средби со лидерите на сите политички партии, кои се сметаат за победници на овие избори, по што ќе го објави составот на идната Владата на Република Македонија.

## **ДРУГАРОТ ТИТО ВО ДРУШТВО СО ДЕСНИЦАТА!**

Идниот премиер на Република Македонија, Никола Груевски, е на слатки маки. Како да го состави идниот владин кабинет, кој треба да му обезбеди стабилност во текот на четиригодишниот мандат. Прво што треба да одлучи е со која албанска партија ќе коалицира. Неговите симпатии се за ДПА, а меѓународната заедница притиска за ДУИ, и се обидува да направи мост меѓу

тарно мнозинство. Потребна ќе биде уште една македонска партија, чиј избор за овие избори падна на партијата на Тито Петковски - НСДП, и ВМРО-Народна, на Љубчо Георгиевски, односно на единствените две партии кои освоија најмногу пратенички мандати во Собранието на Република Македонија. Шансите Груевски повторно да биде во "љубов" со Георгиевски се многу мали, бидејќи односите меѓу нив се повеќе од нарушени, но не и комплетно раскинати. На нивно помирување работи ДПА, ко-

та Владата има Тито Петковски и неговата НСДП, која според меѓународната заедница треба да биде баланс меѓу евентуалната коалиција на Никола Груевски и Али Ахмети, но во исто време и сериозна потпора на можната коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА што, пак, е повозможна комбинација. Сепак, и во двата случаја се добива солидна бројка на пратеници која, се разбира, би била дополнета со мандатите на Фијат Цановски од ПЕИ и Лилјана Поповска од ДОМ, кои на овие избори поминаа само со по



## **КОЈ СЕ ЌЕ СЕ ВДОМИ ВО ВЛАДАТА?**

двете победнички партии на овие избори. Во меѓувреме, жестока рововска битка меѓу ДПА и ДУИ. Едните, односно ДУИ, пред странските амбасадори се фалат и плачат со бројот на освоените мандати, кои сметаат дека треба да им бидат билет за во власта, додека другите, односно ДПА, се потпираат на традиционалните односи со ВМРО-ДПМНЕ.

Сепак, со која албанска партија и да одлучи да коалицира Груевски, бројката нема да биде доволна за да се добие стабилно парламен-

та смета дека треба да се направи коалиција на десницата во Македонија. Но, тешко остварливо. Веројатно ќе се оди на варијантата Груевски да добие поддршка во Собранието од Георгиевски за реформските зафати и закони, при тоа без неговата ВМРО-Народна да биде дел од владината коалиција. Всушност, тоа и неофицијално веќе го ветил Георгиевски, но истото ќе важи доколку ВМРО-ДПМНЕ не направи коалиција со ДУИ.

Многу поголеми шанси од Георгиевски за влез во идна-

еден пратеник.

Постои и трета варијанта, која меѓународните претставници се обидуваат да ја разработат до максимум. Односно во идната Владата на Никола Груевски да се најдат и двете албански партии. Засега за тоа не постои голем проблем, освен со суетата на раководството на ДУИ, кои не можат да ја прифатат тезата на Груевски, ДПА да биде неговиот главен коалиционен партнер во власта, додека ДУИ, се разбира, ако се согласи да биде втората партија во владиниот кабинет!